

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ**

**Сл. Весник на Р. Македонија, бр.148 од 31.08.2015 година**

## **Член 1**

Во Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 41/14 и 72/15), во членот 65 став 1 во воведната реченица зборовите: „1000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.“

## **Член 2**

Во членот 65 - а став 1 зборовите: „500 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.“

## **Член 3**

По член 2 се додава нов член 3, кој гласи:

### **„Член 3**

Одмерувањето на глобата ќе се врши согласно Законот за прекршоците.“

## **Член 4**

По членот 65-а се додаваат три нови члена 65-б, 65-в и 65-г кои гласат:

### **„Член 65-б**

Ако надлежниот инспектор утврди прекршок должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците.

Овластените службени лица се должни да водат евиденција за поведените прекршочни постапки и за исходот на покренатата постапка.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно претстојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот од постапката“.

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

### **Член 65-в**

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за информатичко општество и администрација“.

### **Член 65-г**

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегување во сила на овој закон.“

## **Член 5**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.